


# ТВ ДРЖАЧИ

Модел	Опис	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p><b>ANF-1</b> 32"-55"</p> 	<p>Држач за телевизор-фиксен 32-55" Исклучително тенок дизајн. Интегрирано ниво на меур: обезбедува усогласување. Материјал: челик. Боја: фина црна текстура. Профил: 19mm. Дебелина на лим: 2mm. Димензии: 19x450x260mm. Носи телевизор со кривина: Да. VESA компатибилен: 100x100, 200x100, 200x200, 400x200. Носивост до 45kg. Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	600.00	508.00
шифра 4975			
<p><b>ANF-2</b> 32"-55"</p> 	<p>Држач за телевизор-фиксен 32-55" Исклучително тенок дизајн. Интегрирано ниво на меур: обезбедува усогласување. Материјал: челик. Боја: фина црна текстура. Профил: 19mm. Дебелина на лим: 2mm. Димензии: 19x450x440mm. Носи телевизор со кривина: Да. VESA компатибилен: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400. Носивост до 55kg. Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	850.00	720.00
шифра 4976			
<p><b>ANF-4</b> 23"-42"</p> 	<p>Сиден држач за телевизор со навалување 23-42". Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 ° Интегрирано ниво на меур: обезбедува усогласување. Материјал: челик. Боја: фина црна текстура. Профил: 60mm. Дебелина на лим: 1.5mm. Димензии: 253x230x60mm. Носи телевизор со кривина: Да. VESA компатибилен: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200. VESA компатибилен 50kg. Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	700.00	593.00
шифра 5438			
<p><b>ANF-3</b> 37"-70"</p> 	<p>Сиден држач за телевизор со навалување 37-70" Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 ° Интегрирано ниво на меур: обезбедува усогласување. Материјал: челик. Боја: фина црна текстура. Профил: 74mm. Дебелина на лим: 1.5mm. Димензии: 19x450x440mm. Носи телевизор со кривина: Да. VESA компатибилен: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400. Носивост до 55kg. Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	1,350.00	1,144.00
шифра 5161			

Модел	Опис	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p><b>ANZ-3</b> 23"-42"</p> 	<p>Сиден држач за телевизори-вртлив со екран од 23-42".            Рацките кои лесно се држат ви овозможуваат да ги навалите и да ги проширите рацете за максимална флексибилност при гледањето.            Материјал: челик.            Боја: црна мат.            Опсег на навалување: +15 ° ~ -15 °            Опсег на вртење: +30 ° ~ -30 °            Профил: 82~150mm.            Дебелина на лим: 2mm, сидна плоча 2,5mm            Димензии: 217x217x150mm.            Носи телевизор со кривина: Да.            VESA компатибилен:            75x75,100x100,200x100,200x200.            Носивост до 30kg.            Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	1,300.00	1,102.00
			
шифра 5163			
<p><b>ANZ-2</b> 23"-42"</p> 	<p>Држач за ТВ-елегантен, тенок, со целосно движење 23-42" .            Дизајнот со слободно навалување го олеснува прилагодувањето напред или назад за подобро гледање и намален сјај            Управување со кабли.            Материјал: челик.            Боја: црна мат.            Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °            Опсег на ротација: +90 ° ~ -90 °            Профил: 45 ~ 508 mm.            Дебелина на лим: 1,8mm, сидна плоча 2,5mm            Димензии: 508x226x292mm.            Носи телевизор со кривина: Да.            VESA компатибилен:            75x75,100x100,200x100,200x200.            Носивост до 35 kg.            Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	1,850.00	1,568.00
			
шифра 4978			
<p><b>ANZ-10</b> 32"-55"</p> 	<p>Држач за телевизор-класичен 32-55"            Вртливи краци: нудат максимална флексибилност за гледање (секое седиште го прави најдоброто седиште).            Управување со кабли.            Материјал: челик.            Боја: фина црна текстура            Опсег на навалување: +5 ° ~ -15 °            Опсег на вртење: +60 ° ~ -60 °            Ниво на екран: +3 ° ~ -3 °            Профил: 53~464mm.            Дебелина на лим: 1,5, VESA плоча 1,8 mm, сидна плоча 2,5 mm            Димензии: 464x455x420mm.            Носи телевизор со кривина: Да.            VESA компатибилен:            200x200,300x300,400x200,400x400.            Носивост до 40kg.            Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	2,550.00	2,161.00
			
шифра 5162			

Модел	Опис	Цена (Со ДДВ)	Цена (Без ДДВ)
<p><b>ANZ-1</b> <b>23"-55"</b></p> 	<p>Сиден држач за телевизори-тенок со големина на екран 23-55".          Дизајн со слободно навалување: го олеснува прилагодувањето напред или назад за подобро гледање и намален сјај.          Управување со кабли.          Материјал: челик.          Боја: мат црна.          Опсег на навалување: +10 ° ~ -15 °          Опсег на ротација: +90 ° ~ -90 °          Ниво на екран: +3 ° ~ -3 °          Профил: 45 ~ 508 mm.          Дебелина на лим: VESA плоча 1,8mm, сидна плоча 2,5mm          Димензии: 508x425x425mm.          Носи телевизор со кривина: Да.          VESA компатибилен:          75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400.          Носивост до 35 kg.          Вклучено упатство за употреба: Да.</p>	2,550.00	2,161.00

шифра 4977



**Цените се изразени во денари со и без пресметан ДДВ 18%**  
**За поголеми количини цените се предмет на договор.**  
**Антеналл ДОО го задржува правото на промена на цените без претходна најава.**